




IQ-DigitS Компатибилност на квалификации – преку градење на одржлива инфраструктура на дигитални акредитиви

Кратка презентација на проектот

Јуни 2022



Project team

Проектен конзорциум:

Академија ЦЕС, Северна Македонија – Координатор на проектот.

Uciliste Studium, Хрватска – Партнер на проектот.

Egina, Италија – Партнер на проектот.

bit Schulungscenter, Австрија – Партнер на проектот.



Цели на проектот:

- 1 Усвојување заеднички принципи и методологии во редовната работа на давателите на Стручното образование и обука и Образование за возрасни, за да се овозможи интероперабилност на квалификациите;
- 2 Подобрување на стандардите за квалитет кај давателите на СОО/ОВ на европско ниво;
- 3 Воведување дигитализација во системите за сертификација; и
- 4 Олеснување на валидацијата на неформалното и неформалното учење.

Вовед во проектот


IQ-Digits е транснационално партнерство помеѓу четири земји од Европа: Северна Македонија, Австрија, Италија и Хрватска.

Општа цел:

Придонес кон обезбедување квалитет во Стручното образование и обука и Образованието за возрасни, преку имплементирање на одржлив модел на сертификација заснован на микро акредитиви и дигитално сертифицирање компатибилно со Инфраструктурата за дигитални акредитиви на Еуропас (EDCI).

Проектни резултати:

- PR1 Мапирање на применети методологии при развивање на наставни програми за акредитирани обуки кај давателите на образование за возрасни и стручно образование и обука и Извештај со препораки за развој на заедничка методологија.
- PR2 Заедничка методологија за адаптација на постојните наставни програми, насочена кон модуларното учење и базирана на резултати од учење и микро-акредитиви.
- PR3 Инфраструктура за дигитална сертификација компатибилна со моделот Еуропас и дигиталните акредитиви.
- PR4 Упатство за давателите на СОО/ОВ како да воведат модел на дигитални акредитиви за микро-акредитиви во нивните системи за сертификација.
- PR5 Препораки за носителите на политики за подобрување на националните системи за обезбедување квалитет во СОО и ОВ, преку имплементација на стандарди и принципи од европските модели.



IQ-DigitS Компатибилност на квалификации – преку градење на одржлива инфраструктура на дигитални акредитиви

Кратка презентација на проектот

Јуни 2022

На 23.02.2022 година, проектот IQ-DigitS беше

претставен на:

Настан за меѓународен Европски настан на тема:

„Индивидуални сметки за учење и микро-акредитиви: влијание врз развојот на дигиталните компетенции“ во организација на европската мрежа ALL DIGITAL.



Презентација на проектот на настанот : Индивидуални сметки за учење и микро-акредитиви: влијание врз развојот на дигиталните компетенции ALL-Digital



ТАС настан “Дигитална писменост во наставата, учењето и администрацијата на програмата Еразмус+“

На 13.05.2022 година, проектот IQ-DigitS беше претставен на:

ТСА семинар „Дигитална писменост во наставата, учењето и администрацијата на програмата Еразмус+“

организирана од DAAD – Германска национална агенција, со Работилницата ТСА „Како да се поддржат едукаторите во дигиталната транзиција“.



Иницијален состанок, Скопје 24-25.03.2022

Времетраење на проектот:
јануари 2022 - јуни 2024 година

Координатор на проектот:
Академија CES
<https://ces.mk/>

Повеќе за проектот:

<https://ces.mk/proekti/iq-digits/>

<https://www.facebook.com/iqdigits>

https://www.instagram.com/iqdigits_project/

<https://www.linkedin.com/company/84904879>